

СЛУЖБЕН ГЛАСНИК

НА ОПШТИНА ИЛИНДЕН

Број 10

Септември

2014 година



ОПШТИНА ИЛИНДЕН

Илинден

Арх.бр.08-2590/13
од 24.09.2014 година

Согласно член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (Сл.весник на Р.М. бр.5/2002) и член 37 од Статутот на Општина Илинден (Сл.гласник бр.15/2010), Градоначалникот на Општина Илинден, донесе:

РЕШЕНИЕ

за објавување на Одлуката за донесување на Измена и дополнување на Урбанистички план вон населено место Кадино – Локалитет 19, општина Илинден, плански период (2014-2024)

Се објавува Одлуката за давање согласност на Предлог - Измена и дополнување на Урбанистички план вон населено место Кадино – Локалитет 19, општина Илинден, плански период (2014-2024) бр. 07-2486/3 од 22.09.2014 година, што Советот на Општина Илинден ја донесе на дваесет и четвртата редовна седница одржана на ден 22.09.2014 година.

Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе биде објавено во Службен гласник на Општина Илинден.

**Арх.бр.08-2590/2
Од 24.09.2014г.**

**ОПШТИНА ИЛИНДЕН
Градоначалник
Жика Стојановски с.р.**

Службен Гласник на Општина Илинден бр.10 септември 2014 година

Согласно член 22 став 1 точка 1 и член 36 став 1 точка 15 од Закон за локална самоуправа (Службен весник на РМ бр.5/2002), и согласно член 25 став 4 и став 5 а во врска со член 26 став 6 од Законот за просторно и урбанистичко планирање (Службен весник на РМ бр.51/05, бр.137/07, бр.91/09, бр.124/10, бр.18/11, бр.53/11, бр.144/12, бр.55/13, бр.163/13 и бр.42/14), и Согласноста бр.10-1633/45 од 11.09.2014 година издадена од Министерството за транспорт и врски, Советот на Општина Илинден на седницата одржана на ден 22.09.2014 година, ја донесе следната

О Д Л У К А

**за донесување на Предлог - Измена и дополнување на Урбанистички план
вон населено место Кадино – Локалитет 19, општина Илинден, плански
период (2014-2024)**

Член 1

Со оваа Одлука се врши донесување на Предлог -Измена и дополнување на Урбанистички план вон населено место Кадино – Локалитет 19, општина Илинден, плански период (2014-2024).

Член 2

Границата на планскиот опфат на урбанистичкиот план е дефинирана преку следните граници:

- север-осовина на регулација на канал за одведување на вода
- исток-осовина на ул.“532“
- југ-осовина на ул.“1“ и
- запад-осовина на ул.“4“

Површината на планскиот опфат изнесува **10. 51 ха.**

Со Предлог -Измена и дополнување на Урбанистички план вон населено место Кадино – Локалитет 19, општина Илинден, плански период (2014-2024) се предвидуваат зони со класа на намена:

| Намена на земјиште | површина | | процент |
|---|----------------|--------------|---------------|
| | m ² | ha | % |
| Г - Производство, дистрибуција и сервиси Г2 - Лесна и загадувачка индустрија | 77058 | 7,71 | 73,33% |
| Д - Зеленило и рекреација Д2 - Заштитно зеленило | 11316 | 1,13 | 10,77% |
| Е - Инфраструктура Е1 - Комунална инфраструктура Е2 - Комунална супраструктура | 16708 | 1,67 | 15,90% |
| Вкупно | 105082 | 10,51 | 100% |

Член 3

Предлог-Урбанистички план вон населено место Кадино-Локалитет 19, измена и дополна, општина Илинден, плански период 2014-2024 година, со технички број У01-06/14-2 од август 2014 година, изработен е од Друштво за производство, трговија и услуги „ИВАНОВ ИНЖЕНЕРИНГ“ Сашко Иванов ДООЕЛ Битола.

Член 4

Составен дел на оваа Одлука е Извештајот од јавна презентација и јавна анкета по планот, бр.10-1633/37 од 22.08.2014 година.

Член 5

Оваа Одлука стапува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во Службен Гласник на општина Илинден.

Арх.бр.07-2486/3
Од 22.09.2014г.

Совет на општина Илинден
Претседател
м-р Марјан Милошевски с.р.

Согласно член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (Сл.весник на Р.М. бр.5/2002) и член 37 од Статутот на Општина Илинден (Сл.гласник бр.15/2010), Градоначалникот на Општина Илинден, донесе:

РЕШЕНИЕ

**за објавување на Одлуката за усвојување на
Годишен извештај за работа на ОУ „Гоце Делчев”
н.Илинден за учебната 2013/2014 година**

Се објавува Одлуката за усвојување на Годишен извештај за работа на ОУ „Гоце Делчев” н.Илинден за учебната 2013/2014 година бр.07-2486/4 од 22.09.2014 година, што Советот на Општина Илинден ја донесе на дваесет и четвртата редовна седница одржана на ден 22.09.2014 година.

Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе биде објавено во Службен гласник на Општина Илинден.

**Арх.бр.08-2590/3
Од 24.09.2014г.**

**ОПШТИНА ИЛИНДЕН
Градоначалник
Жика Стојановски с.р.**

Врз основа на член 36 став 1 точка 9 од Законот за локална самоуправа (Сл.весник на Р.М бр.05/02), член 20 став 1 точка 29 од Статутот на Општина Илинден (Сл.гласник на Општина Илинден бр.15/2010) и член 134 став 2 од Деловникот за работа на Советот на општина Илинден (Сл.гласник на Општина Илинден бр.12/09) Советот на Општина Илинден на седницата одржана на ден 22.09.2014 година, донесе:

О Д Л У К А

**за усвојување на Годишен извештај за работа на ОУ „Гоце Делчев“
н.Илинден за учебната 2013/2014 година**

Член 1

Се усвојува Годишниот извештај за работа на ОУ „Гоце Делчев“ н.Илинден за учебната 2013/2014 година, бр.01-146/4 од 27.08.2014 година.

Член 2

Годишниот извештај за работа на ОУ „Гоце Делчев“ н.Илинден за учебната 2013/2014 година, бр.01-146/4 од 27.08.2014 година е составен дел на оваа Одлука.

Член 3

Оваа Одлука влегува во сила со денот на нејзино објавување во Службениот гласник на Општина Илинден.

**Арх.бр.07-2486/4
Од 22.09.2014г.**

**Совет на општина Илинден
Претседател
м-р Марјан Милошевски с.р.**

Службен Гласник на Општина Илинден бр.10 септември 2014 година

Согласно член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (Сл.весник на Р.М. бр.5/2002) и член 37 од Статутот на Општина Илинден (Сл.гласник бр.15/2010), Градоначалникот на Општина Илинден, донесе:

РЕШЕНИЕ

**за објавување на Одлуката за усвојување на
Годишна програма на ОУ „Гоце Делчев” н.Илинден
за учебната 2014/2015 година**

Се објавува Одлуката за усвојување на Годишна програма на ОУ „Гоце Делчев” н.Илинден за учебната 2014/2015 година бр.07-2486/5 од 22.09.2014 година, што Советот на Општина Илинден ја донесе на дваесет и четвртата редовна седница одржана на ден 22.09.2014 година.

Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе биде објавено во Службен гласник на Општина Илинден.

**Арх.бр.08-2590/4
Од 24.09.2014г.**

**ОПШТИНА ИЛИНДЕН
Градоначалник
Жика Стојановски с.р.**

Врз основа на член 36 став 1 точка 6 од Законот за локална самоуправа (Сл.весник на Р.М бр.05/02), член 20 став 1 точка 27 од Статутот на општина Илинден (Сл.гласник на општина Илинден бр.15/2010), член 134 став 2 од Деловникот за работа на Советот на општина Илинден (Сл.гласник на општина Илинден бр.12/09) и член 35 став 5 од Законот за основно образование (Сл.весник на Р.М. бр.103/2008, бр.33/2010, бр.116/2010, бр.156/2010, бр.18/11, бр.51/2011, бр.6/12, бр.100/12, бр.24/13 и бр.41/14), Советот на општина Илинден на седницата одржана на ден 22.09.2014 година, донесе:

О Д Л У К А

**за усвојување на Годишна програма на ОУ „Гоце Делчев“ Илинден
за учебната 2014/2015 година**

Член 1

Се усвојува Годишната програма на ОУ „Гоце Делчев“ Илинден за учебната 2014/2015 година, бр.01-146/1 од 27.08.2014 година.

Член 2

Годишната програма на ОУ „Гоце Делчев“ Илинден за учебната 2014/2015 година, бр.01-146/1 од 27.08.2014 година е составен дел на оваа Одлука.

Член 3

Оваа Одлука влегува во сила со денот на нејзино објавување во Службениот гласник на општина Илинден.

**Арх.бр.07-2486/5
Од 22.09.2014г.**

**Совет на општина Илинден
Претседател
м-р Марјан Милошевски с.р.**

Согласно член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (Сл.весник на Р.М. бр.5/2002) и член 37 од Статутот на Општина Илинден (Сл.гласник бр.15/2010), Градоначалникот на Општина Илинден, донесе:

РЕШЕНИЕ

**за објавување на Одлуката за усвојување на
Годишен извештај за работата на ОУ „Ристо Крле“- Кадино
за учебната 2013/2014 година**

Се објавува Одлуката за усвојување на Годишен извештај за работата на ОУ „Ристо Крле“- Кадино за учебната 2013/2014 година бр.07-2486/6 од 22.09.2014 година, што Советот на Општина Илинден ја донесе на дваесет и четвртата редовна седница одржана на ден 22.09.2014 година.

Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе биде објавено во Службен гласник на Општина Илинден.

**Арх.бр.08-2590/5
Од 24.09.2014г.**

**ОПШТИНА ИЛИНДЕН
Градоначалник
Жика Стојановски с.р**

Службен Гласник на Општина Илинден бр.10 септември 2014 година

Врз основа на член 36 став 1 точка 9 од Законот за локална самоуправа (Сл.весник на Р.М бр.05/02), член 20 став 1 точка 29 од Статутот на Општина Илинден (Сл.гласник на Општина Илинден бр.15/2010) и член 134 став 2 од Деловникот за работа на Советот на општина Илинден (Сл.гласник на Општина Илинден бр.12/09) Советот на Општина Илинден на седницата одржана на ден 22.09.2014 година, донесе:

О Д Л У К А

за усвојување на Годишниот извештај за работата на ОУ „Ристо Крле“ с.Кадино за учебната 2013/2014 година

Член 1

Се усвојува Годишниот извештај за работата на ОУ „Ристо Крле“ с.Кадино за учебната 2013/2014 година.

Член 2

Годишниот извештај за работата на ОУ „Ристо Крле“ с.Кадино за учебната 2013/2014 година е составен дел на оваа Одлука.

Член 3

Оваа Одлука влегува во сила со денот на нејзино објавување во Службениот гласник на Општина Илинден.

**Арх.бр. 07-2486/6
Од 22.09.2014г.**

**Совет на општина Илинден
Претседател
м-р Марјан Милошевски с.р.**

Согласно член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (Сл.весник на Р.М. бр.5/2002) и член 37 од Статутот на Општина Илинден (Сл.гласник бр.15/2010), Градоначалникот на Општина Илинден, донесе:

РЕШЕНИЕ

**за објавување на Одлуката за усвојување на
Годишна програма за работа на ОУ „Ристо Крле” - Кадино
во учебната 2014/2015 година**

Се објавува Одлуката за усвојување на Годишна програма за работа на ОУ „Ристо Крле” - Кадино во учебната 2014/2015 година бр.07-2486/7 од 22.09.2014 година, што Советот на Општина Илинден ја донесе на дваесет и четвртата редовна седница одржана на ден 22.09.2014 година.

Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе биде објавено во Службен гласник на Општина Илинден.

**Арх.бр.08-2590/6
Од 24.09.2014г.**

**ОПШТИНА ИЛИНДЕН
Градоначалник
Жика Стојановски с.р.**

Службен Гласник на Општина Илинден бр.10 септември 2014 година

Врз основа на член 36 став 1 точка 6 од Законот за локална самоуправа (Сл.весник на Р.М бр.05/02), член 20 став 1 точка 27 од Статутот на општина Илинден (Сл.гласник на општина Илинден бр.15/2010), член 134 став 2 од Деловникот за работа на Советот на општина Илинден (Сл.гласник на општина Илинден бр.12/09) и член 35 став 5 од Законот за основно образование (Сл.весник на Р.М. бр.103/2008, бр.33/2010, бр.116/2010, бр.156/2010, бр.18/11, бр.51/2011, бр.6/12, бр.100/12, бр.24/13 и бр.41/14), Советот на општина Илинден на седницата одржана на ден 22.09.2014 година, донесе:

О Д Л У К А
за усвојување на Годишната програма за работа
на ОУ „Ристо Крле“ -Кадино во учебната
2014/2015 година

Член 1

Се усвојува Годишната програма за работа на ОУ „Ристо Крле“ -Кадино во учебната 2014/2015 година, бр.01-272/2 од 27.08.2014 година.

Член 2

Годишната програма за работа на ОУ „Ристо Крле“-Кадино во учебната 2014/2015 година бр.01-272/2 од 27.08.2014 година, е составен дел на оваа Одлука.

Член 3

Оваа Одлука влегува во сила со денот на нејзино објавување во Службениот гласник на општина Илинден.

Арх.бр.07-2486/7
Од 22.09.2014г.

Совет на општина Илинден
Претседател
м-р Марјан Милошевски с.р.

Согласно член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (Сл.весник на Р.М. бр.5/2002) и член 37 од Статутот на Општина Илинден (Сл.гласник бр.15/2010), Градоначалникот на Општина Илинден, донесе:

РЕШЕНИЕ

**за објавување на Одлуката за усвојување на
Годишен извештај за реализацијата на годишната програма
за работата на ОУ „Браќа Миладиновци” с.Миладиновци
во учебната 2013/2014 година**

Се објавува Одлуката за усвојување на Годишен извештај за реализацијата на годишната програма за работата на ОУ „Браќа Миладиновци” с.Миладиновци во учебната 2013/2014 година бр.07-2486/8 од 22.09.2014 година, што Советот на Општина Илинден ја донесе на дваесет и четвртата редовна седница одржана на ден 22.09.2014 година.

Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе биде објавено во Службен гласник на Општина Илинден.

**Арх.бр.08-2590/7
Од 22.09.2014г.**

**ОПШТИНА ИЛИНДЕН
Градоначалник
Жика Стојановски с.р.**

Службен Гласник на Општина Илинден бр.10 септември 2014 година

Врз основа на член 36 став 1 точка 9 од Законот за локална самоуправа (Сл.весник на Р.М бр.05/02), член 20 став 1 точка 29 од Статутот на Општина Илинден (Сл.гласник на Општина Илинден бр.15/2010) и член 134 став 2 од Деловникот за работа на Советот на општина Илинден (Сл.гласник на Општина Илинден бр.12/09) Советот на Општина Илинден на седницата одржана на ден 22.09.2014 година, донесе:

О Д Л У К А

за усвојување на Годишен извештај за реализацијата на годишната програма за работата на ОУ „Браќа Миладиновци“ с.Миладиновци во учебната 2013/2014 година

Член 1

Се усвојува Годишниот извештај за реализацијата на годишната програма за работата на ОУ „Браќа Миладиновци“ с.Миладиновци во учебната 2013/2014 година.

Член 2

Годишниот извештај за реализацијата на годишната програма за работата на ОУ „Браќа Миладиновци“ с.Миладиновци во учебната 2013/2014 година е составен дел на оваа Одлука.

Член 3

Оваа Одлука влегува во сила со денот на нејзино објавување во Службениот гласник на Општина Илинден.

**Арх.бр.07-2486/8
Од 22.09.2014г.**

**Совет на општина Илинден
Претседател
м-р Марјан Милошевски с.р.**

Согласно член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (Сл.весник на Р.М. бр.5/2002) и член 37 од Статутот на Општина Илинден (Сл.гласник бр.15/2010), Градоначалникот на Општина Илинден, донесе:

РЕШЕНИЕ

**за објавување на Одлуката за усвојување на Годишна програма
за работа на ОУ „Браќа Миладиновци“ с.Миладиновци
во учебната 2014/2015 година**

Се објавува Одлуката за усвојување на Годишна програма за работа на ОУ „Браќа Миладиновци“ с.Миладиновци во учебната 2014/2015 година бр.07-2486/9 од 22.09.2014 година, што Советот на Општина Илинден ја донесе на дваесет и четвртата редовна седница одржана на ден 22.09.2014 година.

Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе биде објавено во Службен гласник на Општина Илинден.

Арх.бр.08-2590/8
Од 24.09.2014г.

ОПШТИНА ИЛИНДЕН
Градоначалник
Жика Стојановски с.р

Врз основа на член 36 став 1 точка 6 од Законот за локална самоуправа (Сл.весник на Р.М бр.05/02), член 20 став 1 точка 27 од Статутот на општина Илинден (Сл.гласник на општина Илинден бр.15/2010), член 134 став 2 од Деловникот за работа на Советот на општина Илинден (Сл.гласник на општина Илинден бр.12/09) и член 35 став 5 од Законот за основно образование (Сл.весник на Р.М. бр.103/2008, бр.33/2010, бр.116/2010, бр.156/2010, бр.18/11, бр.51/2011, бр.6/12, бр.100/12, бр.24/13 и бр.41/14), Советот на општина Илинден на седницата одржана на ден 22.09.2014 година, донесе:

О Д Л У К А
за усвојување на Годишна програма за работа
на ОУ „Браќа Миладиновци“ с.Миладиновци
во учебната 2014/2015 година

Член 1

Се усвојува Годишната програма за работа на ОУ „Браќа Миладиновци“ с.Миладиновци во учебната 2014/2015 година.

Член 2

Годишната програма за работа на ОУ „Браќа Миладиновци“ с.Миладиновци во учебната 2014/2015 година е составен дел на оваа Одлука.

Член 3

Оваа Одлука влегува во сила со денот на нејзино објавување во Службениот гласник на општина Илинден.

Арх.бр.07-2486/9
Од 22.09.2014г.

Совет на општина Илинден
Претседател
м-р Марјан Милошевски с.р.

Согласно член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (Сл.весник на Р.М. бр.5/2002) и член 37 од Статутот на Општина Илинден (Сл.гласник бр.15/2010), Градоначалникот на Општина Илинден, донесе:

РЕШЕНИЕ

за објавување на Одлуката за усвојување на Годишен извештај за работата на Средното општинско стручно училиште „ИЛИНДЕН“-н.Илинден во учебната 2013/2014 година

Се објавува Одлуката за усвојување на Годишен извештај за работата на Средното општинско стручно училиште „ИЛИНДЕН“-н.Илинден во учебната 2013/2014 година бр.07-2486/10 од 22.09.2014 година, што Советот на Општина Илинден ја донесе на дваесет и четвртата редовна седница одржана на ден 22.09.2014 година.

Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе биде објавено во Службен гласник на Општина Илинден.

Арх.бр.08-2590/9
Од 24.09.2014г.

ОПШТИНА ИЛИНДЕН
Градоначалник
Жика Стојановски с.р

Службен Гласник на Општина Илинден бр.10 септември 2014 година

Врз основа на член 36 став 1 точка 9 од Законот за локална самоуправа (Сл.весник на Р.М бр.05/02), член 20 став 1 точка 29 од Статутот на Општина Илинден (Сл.гласник на Општина Илинден бр.15/2010) и член 134 став 2 од Деловникот за работа на Советот на општина Илинден (Сл.гласник на Општина Илинден бр.12/09) Советот на Општина Илинден на седницата одржана на ден 22.09.2014 година, донесе

О Д Л У К А

за усвојување на Годишниот извештај за работата на Средното општинско стручно училиште „ИЛИНДЕН“-н.Илинден во учебната 2013/2014 година

Член 1

Се усвојува Годишниот извештај за работата на Средното општинско стручно училиште „ИЛИНДЕН“-н.Илинден во учебната 2013/2014 година, бр.02-19/14 од 15.07.2014 година.

Член 2

Годишниот извештај за работата на Средното општинско стручно училиште „ИЛИНДЕН“-н.Илинден во учебната 2013/2014 година, бр.02-19/14 од 15.07.2014 година е составен дел на оваа Одлука.

Член 3

Оваа Одлука влегува во сила со денот на нејзино објавување во Службениот гласник на Општина Илинден.

**Арх.бр.07-2486/10
Од 22.09.2014г.**

**Совет на општина Илинден
Претседател
м-р Марјан Милошевски с.р.**

Согласно член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (Сл.весник на Р.М. бр.5/2002) и член 37 од Статутот на Општина Илинден (Сл.гласник бр.15/2010), Градоначалникот на Општина Илинден, донесе:

РЕШЕНИЕ

за објавување на Одлуката за усвојување на Годишната програма за работа на Средното општинско стручно училиште „ИЛИНДЕН“-н.Илинден за учебната 2014/2015 година

Се објавува Одлуката за усвојување на Годишната програма за работа на Средното општинско стручно училиште „ИЛИНДЕН“-н.Илинден за учебната 2014/2015 година бр.07-2486/11 од 22.09.2014 година, што Советот на Општина Илинден ја донесе на дваесет и четвртата редовна седница одржана на ден 22.09.2014 година.

Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе биде објавено во Службен гласник на Општина Илинден.

**Арх.бр.08-2590/10
Од 24.09.2014г.**

**ОПШТИНА ИЛИНДЕН
Градоначалник
Жика Стојановски с.р**

Врз основа на член 36 став 1 точка 6 од Законот за локална самоуправа (Сл.весник на Р.М бр.05/02), член 20 став 1 точка 27 од Статутот на општина Илинден (Сл.гласник на општина Илинден бр.15/2010), член 134 став 2 од Деловникот за работа на Советот на општина Илинден (Сл.гласник на општина Илинден бр.12/09) и член 29 став 6 од Законот за средно образование (Сл.весник на Р.М. бр.44/95, бр.24/96, бр.34/96, бр.35/97, бр.29/02, бр.40/03, бр.42/03, бр.67/04, бр.55/05, бр.113/05, бр.35/06, бр.30/07, бр.49/07, бр.81/08, бр.92/08, бр.33/10, бр.116/10, бр.156/10, бр.18/11, бр.42/11, бр.51/11, бр.6/12, бр.100/12, бр.24/13, бр.41/14 и бр.116/14), Советот на општина Илинден на седницата одржана на ден 22.09.2014 година, донесе:

О Д Л У К А

за усвојување на Годишната програма за работа на Средното општинско стручно училиште „ИЛИНДЕН“-н.Илинден за учебната 2014/2015 година

Член 1

Се усвојува Годишната програма за работа на Средното општинско стручно училиште „ИЛИНДЕН“-н.Илинден за учебната 2014/2015 година.

Член 2

Годишната програма за работа на Средното општинско стручно училиште „ИЛИНДЕН“-н.Илинден за учебната 2014/2015 година, е составен дел на оваа Одлука.

Член 3

Оваа Одлука влегува во сила со денот на нејзино објавување во Службениот гласник на општина Илинден.

**Арх.бр.07-2486/11
Од 22.09.2014г.**

**Совет на општина Илинден
Претседател
м-р Марјан Милошевски с.р.**

Согласно член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (Сл.весник на Р.М. бр.5/2002) и член 37 од Статутот на Општина Илинден (Сл.гласник бр.15/2010), Градоначалникот на Општина Илинден, донесе:

РЕШЕНИЕ

**за објавување на Одлуката за усвојување на Годишен извештај за работата на
Детска градинка „Гоце Делчев” н.м.Марино, општина Илинден
во воспитната 2013/2014 година**

Се објавува Одлуката за усвојување на Годишен извештај за работата на Детска градинка „Гоце Делчев” н.м.Марино, општина Илинден во воспитната 2013/2014 година бр. 07-2486/12 од 22.09.2014 година, што Советот на Општина Илинден ја донесе на дваесет и четвртата редовна седница одржана на ден 22.09.2014 година.

Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе биде објавено во Службен гласник на Општина Илинден.

Арх.бр.08-2590/11
Од 24.09.2014г.

ОПШТИНА ИЛИНДЕН
Градоначалник
Жика Стојановски с.р

Врз основа на член 36 став 1 точка 9 од Законот за локална самоуправа (Сл.весник на Р.М бр.05/02), член 20 став 1 точка 29 од Статутот на Општина Илинден (Сл.гласник на Општина Илинден бр.15/2010) и член 134 став 2 од Деловникот за работа на Советот на општина Илинден (Сл.гласник на Општина Илинден бр.12/09) Советот на Општина Илинден на седницата одржана на ден 22.09.2014 година, донесе:

О Д Л У К А

**за усвојување на Годишниот извештај за работата на ЈОУДГ „Гоце Делчев“
н.м.Марино, општина Илинден во воспитната 2013/2014 година**

Член 1

Се усвојува Годишниот извештај за работата на ЈОУДГ „Гоце Делчев“, н.м.Марино, општина Илинден во воспитната 2013/2014 година, бр.02-53/3 од 22.08.2014 година.

Член 2

Годишниот извештај за работата на ЈОУДГ „Гоце Делчев“, н.м.Марино, општина Илинден во воспитната 2013/2014 година, бр.02-53/3 од 22.08.2014 година, е составен дел на оваа Одлука.

Член 3

Оваа Одлука влегува во сила со денот на нејзино објавување во Службениот гласник на Општина Илинден.

**Арх.бр.07-2486/12
Од 22.09.2014г.**

**Совет на општина Илинден
Претседател
м-р Марјан Милошевски с.р.**

Согласно член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (Сл.весник на Р.М. бр.5/2002) и член 37 од Статутот на Општина Илинден (Сл.гласник бр.15/2010), Градоначалникот на Општина Илинден, донесе:

РЕШЕНИЕ

**за објавување на Одлуката за усвојување на Годишна програма за работа на
Детска градинка „Гоце Делчев”, н.м.Марино, општина Илинден
во воспитната 2014/2015 година**

Се објавува Одлуката за усвојување на Годишна програма за работа на Детска градинка „Гоце Делчев”, н.м.Марино, општина Илинден во воспитната 2014/2015 година бр.07-2486/13 од 22.09.2014 година, што Советот на Општина Илинден ја донесе на дваесет и четвртата редовна седница одржана на ден 22.09.2014 година.

Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе биде објавено во Службен гласник на Општина Илинден.

Арх.бр.08-2590/12
Од 24.09.2014г.

ОПШТИНА ИЛИНДЕН
Градоначалник
Жика Стојановски с.р

Врз основа на член 36 став 1 точка 6 од Законот за локална самоуправа (Сл.весник на Р.М бр.05/02), член 20 став 1 точка 27 од Статутот на општина Илинден (Сл.гласник на општина Илинден бр.15/2010) и член 134 став 2 од Деловникот за работа на Советот на општина Илинден (Сл.гласник на општина Илинден бр.12/09), Советот на општина Илинден на седницата одржана на ден 22.09.2014 година, донесе:

О Д Л У К А

**за усвојување на Годишната програма за работа на ЈОУДГ „Гоце Делчев“,
-н.м.Марино, општина Илинден во воспитната 2014/2015 година**

Член 1

Се усвојува Годишната програма за работа на ЈОУДГ „Гоце Делчев“, -н.м.Марино, општина Илинден во воспитната 2014/2015 година, бр.02-53/4 од 22.08.2014 година.

Член 2

Годишната програма за работа на ЈОУДГ „Гоце Делчев“, -н.м.Марино, општина Илинден во воспитната 2014/2015 година, бр.02-53/4 од 22.08.2014 година, е составен дел на оваа Одлука.

Член 3

Оваа Одлука влегува во сила со денот на нејзино објавување во Службениот гласник на општина Илинден.

**Арх.бр.07-2486/13
Од 22.09.2014г.**

**Совет на општина Илинден
Претседател
м-р Марјан Милошевски с.р.**

СОДРЖИНА

- 1.Решение за објавување на Одлука за донесување на Предлог -Измена и дополнување на Урбанистички план вон населено место Кадино – Локалитет 19, општина Илинден, плански период (2014-2024);
- 2.Одлука за донесување на Предлог -Измена и дополнување на Урбанистички план вон населено место Кадино – Локалитет 19, општина Илинден, плански период (2014-2024);
- 3.Решение за објавување на Одлука за усвојување на Годишен извештај за работа на ОУ „Гоце Делчев“, н.Илинден за учебната 2013/2014 година;
- 4.Одлука за усвојување на Годишен извештај за работа на ОУ „Гоце Делчев“, н.Илинден за учебната 2013/2014 година;
- 5.Годишен извештај за работа на ОУ „Гоце Делчев“, н.Илинден за учебната 2013/2014 година;
- 6.Решение за објавување на Одлука за усвојување на Годишна програма на ОУ „Гоце Делчев“ н.Илинден во учебната 2014/2015 година;
- 7.Одлука за усвојување на Годишна програма на ОУ „Гоце Делчев“ н.Илинден во учебната 2014/2015 година;
- 8.Годишна програма на ОУ „Гоце Делчев“ н.Илинден во учебната 2014/2015 година;
- 9.Решение за објавување на Одлука за усвојување на Годишен извештај за работата на ОУ „Ристо Крле“, Кадино за учебната 2013/2014 година;
- 10.Одлука за усвојување на Годишен извештај за работата на ОУ „Ристо Крле“, Кадино за учебната 2013/2014 година;
- 11.Годишен извештај за работата на ОУ „Ристо Крле“, Кадино за учебната 2013/2014 година;
- 12.Решение за објавување на Одлука за усвојување на Годишна програма за работа на ОУ „Ристо Крле“ -Кадино во учебната 2014/2015 година;
- 13.Одлука за усвојување на Годишна програма за работа на ОУ „Ристо Крле“ - Кадино во учебната 2014/2015 година;
- 14.Годишна програма за работа на ОУ „Ристо Крле“ -Кадино во учебната 2014/2015 година;
- 15.Решение за објавување на Одлука за усвојување на Годишен извештај за реализацијата на годишната програма за работата на ОУ „Браќа Миладиновци“ с.Миладиновци во учебната 2013/2014 година;
- 16.Одлука за усвојување на Годишен извештај за реализацијата на годишната програма за работата на ОУ „Браќа Миладиновци“ с.Миладиновци во учебната 2013/2014 година;
- 17.Годишен извештај за реализацијата на годишната програма за работата на ОУ „Браќа Миладиновци“ с.Миладиновци во учебната 2013/2014 година;
- 18.Решение за објавување на Одлука за усвојување на Годишна програма за работа на ОУ „Браќа Миладиновци“ с.Миладиновци во учебната 2014/2015 година;
- 19.Одлука за усвојување на Годишна програма за работа на ОУ „Браќа Миладиновци“ с.Миладиновци во учебната 2014/2015 година;
- 20.Годишна програма за работа на ОУ „Браќа Миладиновци“ с.Миладиновци во учебната 2014/2015 година;

Службен Гласник на Општина Илинден бр.10 септември 2014 година

21.Решение за објавување на Одлука за усвојување на Годишен извештај за работата на Средното општинско стручно училиште „ИЛИНДЕН“-н.Илинден во учебната 2013/2014 година;

22.Одлука за усвојување на Годишен извештај за работата на Средното општинско стручно училиште „ИЛИНДЕН“-н.Илинден во учебната 2013/2014 година;

23.Годишен извештај за работата на Средното општинско стручно училиште „ИЛИНДЕН“-н.Илинден во учебната 2013/2014 година;

24.Решение за објавување на Одлука за усвојување на Годишната програма за работа на Средното општинско стручно училиште „ИЛИНДЕН“-н.Илинден за учебната 2014/2015 година;

25.Одлука за усвојување на Годишната програма за работа на Средното општинско стручно училиште „ИЛИНДЕН“-н.Илинден за учебната 2014/2015 година;

26.Годишната програма за работа на Средното општинско стручно училиште „ИЛИНДЕН“-н.Илинден за учебната 2014/2015 година;

27.Решение за објавување на Одлука за усвојување на Годишен извештај за работата на Детска градинка „Гоце Делчев“ н.м.Марино, општина Илинден во воспитната 2013/2014 година;

28.Одлука за усвојување на Годишен извештај за работата на Детска градинка „Гоце Делчев“ н.м.Марино, општина Илинден во воспитната 2013/2014 година;

29.Годишен извештај за работата на Детска градинка „Гоце Делчев“ н.м.Марино, општина Илинден во воспитната 2013/2014 година;

30.Решение за објавување на Одлука за усвојување на Годишна програма за работа на Детска градинка „Гоце Делчев“, н.м.Марино, општина Илинден во воспитната 2014/2015 година;

31.Одлука за усвојување на Годишна програма за работа на Детска градинка „Гоце Делчев“, н.м.Марино, општина Илинден во воспитната 2014/2015 година и

32.Годишна програма за работа на Детска градинка „Гоце Делчев“, н.м.Марино, општина Илинден во воспитната 2014/2015 година.